

CARLSSON AIGNER CK65 EAU ROUGE



Германскиот тјунер "Carlsson" ја изложи својата визија за купето CL на Mercedes на Салонот во Франкфурт. Овој двобоен примерок на сребрената ѕвезда е навистина нешто посебно. Carlsson Aigner CK65 Eau Rouge е автомобил направен во соработка меѓу тјунерот и Etien Aigner, човек кој ги снабдува производителите со најдобра кожа.

Како што можете да замислите, ентериерот, па дури и најмалото парче е прекриен со најдобра кожа, алкантара и дрво и "дише" со луксуз. Но, она што лежи под површината е многу попривлекно. V12 турбо со интеркулер, кој во соработка со ремапираната ECU произведува 700 кс и вртежен момент од 1.084 Nm, е способен да го лансира CL до "стотка" за 3,9 секунди. Ултралесните бандажи мерат 21x9 инчи напред и 21x10.5 инчи назад и се "облечени" во гуми Dunlop SP Sport Maxx ZR 265/30 напред и 295/35 назад. Заедно со тркалата ја редуцираат несуспензираната маса на сите четири агли за 50 проценти во однос на серискиот модел. Цената на еден ваков примерок изнесува 365.000 евра во Германија, а извозната цена е малку пониска.



PEUGEOT FLUX

Победникот на четвртиот по ред натпревар во дизајн на "Peugeot" не само што имаше можност да го види своето дело во живо, туку доби можност и да го вози во виртуелна реалност во четвртото продолжение на играта направена за Xbox 360 Project Gotham Racing 4. Колку за потсетување, во Женева, од приложените 4.000 проекти, "Peugeot" го избра Flux за победник на своето четврто по ред натпреварување во дизајн.



Дизајнерите добија задача да создадат концепт базиран на идеја претставена со акронимот P.L.E.A.S.E. кој стои за Pleasure, Lightweight, Efficiency, Accessibility, Simplicity i Ecology - Задоволство, Мала тежина, Ефикасност, Пристапност, Едноставност и Екологија. Во "Peugeot" сфатија дека Panaitesku со својот Flux погодил во центар и цртежите ги претворија во вистински концепт и му овозможија да седне зад воланот на своето чедо.

БЕСПЛАТЕН ЗА СИТЕ ФИРМИ!

☎ 308 58 28



Дел од секое
СЕМЕЈСТВО!

По цена
од само

100 ден.

106 000 ПОСЕТИТЕЛИ/МЕСЕЧНО на
www.yellowpages.com.mk

...T-Mobile...
LE GRAND CASINO
YELLOW PAGES® 2007/08
IMPULS
BRILLIANT
NOVUS
DEKRA
blue bell
PUCKO PETROL
EUROX XEROX
www.yellowpages.com.mk